

# Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



Есеј на основачот

## Препишувајќи го соодветниот лек

Лотос Сутрата-во која Будата ни ветува нам дека “од тие кои ја слушнуваат Дармата, никој нема да неуспее да стане буда”-ја подучува вистината дека може да го ослободи секој. Сепак, исто како доктор кој препишува лек согласно на специфичните симптоми и сериозноста на болеста на пациентот, оваа вистина мора да биде изразена во форма која се прилагодува на поединецот и нивното страдање-во спротивно, невозможно е вистински да му се помогне на личноста да достигне ослободување.

Прашањето на одговарање специфично на личноста е проблем на тактични значења. Тоа е недостаток на сочувство да не се направи ништо туку да се изложи едно од големите принципи на учењето и тогаш да се даваат изговори како “тие не беа доволно паметни” кога луѓето не разбираат.

Ако вие сте сериозни во врска со помагање на некој да достигне ослободување од страдање, вие нема да бидете способни да се соприте себеси од користење на целата ваша сила-вашите искуства исто како и вашето знаење-да соберете се во вашето позиционирање.

Со ова излевање на сочувство, без оглед колку жестоки се нивните одговори, вие нема да предизвикате било каков вид на негативен одговор. И нити вие ќе се прекумерно занесете или ќе ги разгалите нив преку нежно прегрнување на нив со вашите зборови.

Никјо Нивано, *Каисо зуикан 9*  
(Косеи Издавачка куќа, 1997), стр. 66-67

### Живеејќи го Лотосот Број 168 (Септември 2019)

Објавено од Ришо Косеи Каи  
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,  
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија  
Тел: +81-3-5341-1124  
Факс: +81-3-5341-1224  
Имејл: [living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)

**Сениор Едитор:** Коицхи Саитоу  
**Едитор:** Кемсук Сузуки  
**Цопс Едитор:** Александар Димовски  
**Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи**

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.



## Затоа што ние сме различни

од Поч. Ничико Нивано  
Претседател на Ришо Косеи-каи



### Срце кое ги сака сите

Помеѓу поемите кои Ки но Тсурајуки (872-945) ги вклучил во *Колекцијата на Јапански ѝоеми од древни и модерни времиња*, првата империјално-спонзорирана антологија на вака поезија, е неговата сопствена љубовна поема: “Патот на овој свет, / Како ветровите / Дува преку него, / Е да се мисли љубовно / На некој невиден.”

Читајќи го ова како љубовна поема, тоа може да биде разбрана на нејзин сопствен начин. Сепак, некој има предложено дека оваа поема е всушност во врска со вистина за која ние сме тешко свесни: дека, на дното на нашите срца, ние ги сакаме и чувствуваме добра волја кон сите нешта кои постојат во светот.

Во реалноста, сепак, ние можеме да видиме дека состојбите не се како што оваа поема ги опишува. Различни начини на размислување и гледање на нештата ги водат луѓето да се расправаат, да покажуваат непријателство, и да ги прекинуваат врските еден со друг. Тоа дури ги води државите да употребуваат оружја едни кон други. За жал, конфликт помеѓу религиите сеуште постои како реален проблем-многу луѓе страдаат и се грижат затоа што тие се неспособни да прифатат дека другите луѓе се различни од нив, и дури одат толку далеку да влегуваат во залудни борби со нив.

Во вакви услови, едно нешто кое ние можеме да го направиме наша лична норма е да препознаеме дека другите луѓе се различни од нас и да ги препознаеме тие разлики едноставно како разлики. За да го направиме ова, ние прво треба да осознаеме дека “Јас, исто така, имам чувства на љубов за сите нешта во овој свет и нежно срце.” Преку правење на тоа, ние ќе почнеме да ја гледаме благородноста на разликите помеѓу себеси и другите.

### Значењето на благородноста на нашите разлики

Ние бевме сите родени заради различните причини и состојби. Плус тоа, како што растевме, ние имаме поминато преку искуства уникатни за секој од нас кои ги имаат изградено карактерните црти кои го формираат “мене.”



Заради тоа, сосема е природно дека вашиот начин на мислење и гледање на нештата, да не зборуваме за вашата етничка припадност и појава, е различна од другите луѓе. Да се прават тие разлики во причина за борба или исклучување на другите е исто како одречување од својата индивидуалност.

Во светот на религијата, е природно дека, согласно на нивните кармички состојби, луѓето завземаат различни патишта кон ослободување. Некои луѓе наоѓаат ослободување преку учењата на Христијанството а други преку учењата на Исламот или Будизмот. Луѓето кои бараат спокојство имаат многу учења на кои можат да се усмерат и да веруваат. Со цел да донесат мир на умот на сите луѓе кои живеат тука на Земјата, различни религии и религиозни правци имаат развиено специфични карактеристики кои се надополнуваат еден со друг.

Религиите се врзани заедно во нивните учења на љубов и сочувство со цел да ги водат луѓето кон мир на умот. Тогаш, кога љубовта и сочувството кои доаѓаат од религиозна работа кон нас и како последица на тоа “љубовта кон другите и нежно срце” закопана во нас е откопана, ние не можеме да се сопремене себеси од употреба на тоа во пракса. Во термини на Будистичкото учење, ова е бодисатвин начин на живот.

Понекогаш, ние одненадеж ги чувствуваме разликите помеѓу себеси и другите и сме неспособни да бидеме љубезни кон нив. Кога ова се случува, полесно е да ги прифатиме тие разлики ако ги свртиме нашите очи-кои гледале кон надвор-внатре кон нашите сопствени срца.

Кога јас учествувам во интернационални конференции и сретнувам некој со различно мислење, јас чувствувам дека е прекрасно дека тој или таа има начин на размислување кој јас го немам. После се, преку таа разлика, јас ја имам можноста да научам дека постои толку многу кое јас самиот сеуште не го знам. Наместо гласно да инсистирам кон сопствените мислења и трудејќи се да ги користам сопствените рогови преку штитовите на меѓусебните разлики, зар не сме сите посреќни кога ќе ги препознаеме нашите разлики, ги прифатиме нив, се согласуваме добро еден со друг, и создадеме хармонија која ни создава радост на сите нас?

Да цитирам од Поглавје 5 на Лотос Сутрата: “Параболата на медицинските тревки”: “Дармата подучувана од Татхагатата е со еден вкус и со едно својство”. Мислејќи за целта заедничка за религиите исто како и на нежните срца чувани длабоко доле во секој од нас, ние сме сите сопатници на свемирскиот брод Земја кои можеме да речеме-во смисол дека нас ни е ветено мир на умот и среќа-дека вистината на универзумот е од еден вкус и едно својство. Навистина, нас ни е доверена мисијата на докажување на ова на светот.

Од *Косеи*, Септември 2019



## Поглавје 10 Учителите на Дармата (2)

### Петте практикувања на учителите на Дармата

Имајќи истакнато дека секој кој се одушевува во стих или фраза од Лотос Сутрата ќе достигне просветлување, Будата продолжува велејќи дека тие што примаат и прегрнуваат, читаат, рецитираат, разјаснуваат, и копираат само стих од сутрата исто така ќе достигнат просветлување. Пасусот лесно може да биде превиден, иако изгледа едноставен, но тој именува пет важни практикувања во кои учителите на Дармата треба да бидат ангажирани. Еве што секој од петте практикувања претставува:

“Примање и прегрнување” значи реафирмирање на нашата решеност да ги слушнеме и да ги прифатиме учењата.

“Читање” значи проучување на учењата повторувачки.

“Рецитирање” значи засадување на учењата во нашите умови така да ние можеме да ги запомниме и знаеме спонтано.

“Разјаснување” значи објаснување на учењата во корист на другите.

“Копирање” значи да се прават напори да се шират учењата низ светот.

Секоја од овие пет дела се суштински за вистинските практикувачи на Лотос Сутрата.

### Емисари на Татхагатата

Големата разлика на Лотос Сутрата е во важноста која таа ги става на учењата во корист на другите и на ширењето на учењето низ светот, заедно со нејзиното нагласување на фактот дека, без такво делување, човечкото општество никогаш нема да биде ослободено.



Ова поглавје го содржи следниот пасус, кој може да се смета како првата важна точка во поглавјето: “Ако, после моето заминување, тие добри синови и добри ќерки се способни, дури и тајно, да поделат само единична фраза од оваа Дарма Цвеќе Сутра со една личност, вие треба да знаете дека тие луѓе се емисари на Татхагатата, пратени од Татхагатата да ја извршуваат работата на Татхагатата. Ова е уште поточно во случај со тие кои подучуваат во корист на луѓето собрани во големо собрание.”

### Трите правила на наметката, седиштето и престојувалиштето на Татхагатата

Но каков вид на начин на размислување треба да имаат практикувачите на Лотос Сутрата кога тие активно се ангажираат во ширење на Дармата? Ова е јасно истакнато во следната главна точка во поглавјето, “Трите правила на Наметката, Седиштето, и Престојувалиштето на



Татхагатата,” (“Правила” тука значи исправниот пат, стандарди, или норми.)

Оваа секција на сутрата го содржи следниот пасус: “После заминувањето на Татхагатата, ако таму постојат добри синови и добри ќерки кои сакаат да ја подучуваат оваа Дарма Цвеќе Сутра на четирите групи, како тие треба да го подучуваат тоа? Тие добри синови и добри ќерки треба да влезат во престојувалиштето на Татхагатата, да ја облечат наметката на Татхагатата, и да седнат на седиштето на Татхагатата. Тогаш, во корист на четирите групи, тие треба нашироко да ја прогласуваат оваа сутра.”

Четирите групи на кои се однесува ова се четирите класи на верници: монаси (*бикшуци*), чесни сестри (*бикшуни*), и машки и женски световни верници (*ујасаки* и *ујасики*).

Трите правила Ѓ влегувањето во престојувалиштето на Татхагатата, ставањето на наметката на Татхагатата, и седењето на седиштето на Татхагатата-не се само учење од голема важност; тие се исто така драгоцените зборови кои треба да се ценат со цело нечие битие. Нивното значење е објаснето веднаш потоа: “Престојувалиштето на Татхагатата е големото сочувствително срце за сите живи

битија. Наметката на Татхагатата е флексибилниот и издржлив ум. Седиштето на Татхагатата е ‘празнотијата на сите нешта.’”

На кратко, овој пасус кажува дека ние треба да ја подучуваме Дармата на тројната основа на сочувствително срце, флексибилен и издржлив ум, и мудроста втелемелена на осознавање на празнината.

Првите две од тие нема потреба да се објаснуваат, но третата, осознавањето на празнината, може да бара објаснување. Тука јас би сакал да истакнам дека постојат два начина на разбирање на учењето на празнината. Првото е погледот дека сите нешта (дарми) се празни, дека сите битија не се вистински во крајна смисла, и дека сите појави се само привремени манифестации кои се појавиле во постоење. Оваа интерпретација е се разбира исправна, но ова само по себе не кажува ништо за човечкото ослободување.

Ние треба, по прво, да го гледаме учењето на празнината на попозитивен начин. Сите нешта постојат преку заемно дејство на причини и состојби, но да се рече дека нема субстанција која е фиксна и постојана е да не се биде близок со тоа дека ништо не постои или дека се е “Ништавило”. Тоа што доаѓа во постоење преку причини и состојби мора дефинитивно да постои, но ништо не е фиксирано и вечно непроменливо. Ако ние се надеваме на добри појави, ние самите треба да создадеме добри причини и состојби.

Инцидентно, поглавје 2 на Сутрата на Неизмерни Значења, “Разјаснувајќи ја Дармата,” вели: “Сите нешта сами по себе се мирни и празни по природа и својства. Тие не се нити големи ни мали, без потекло или престанок, нити фиксирани ни подвижни, и нити во напредување ни во повлекување. Тие се недвојни, исто како празен простор. Сите живи битија, сепак, прават лажни и произволни проценки. Тие претпоставуваат дека ‘ова е едно нешто’ но ‘тоа е друго нешто,’ или ‘ова е добивка’ но ‘ова е загуба.’ Давајќи значење на





такви незгодни идеи и создавајќи ги сите видови на лоша карма, тие се селат во шесте подрачја на постоење.”

Тука ние го наоѓаме погледот дека сите нешта се оригинално нити фиксирани ни дискриминаторни, и се еднакви во оквир на голема хармонија. Феномените се нити добри ни зли сами по себе-тие се само видени дека се такви од обичните луѓе. Затоа што луѓето имаат такви лажни погледи како “ова е добро” или “ова е лошо,” тие имаат зли мисли и доживуваат страдање. Грешка е да се гледа на нештата дискриминаторно и заради тоа да се страда. Оригинално, сите нешта се без дискриминација и еднакви во оквир на голема хармонија-со други зборови, сите нешта се баш такви како што треба да бидат. Ние човечките битија не сме исклучок.

Ние бевме родени во овој свет заради тоа што постоеше потреба за нас да бидеме родени. Ова треба да нè направи нас мошне свесни за драгоценоста на раѓањето како човечки битија-нешто за кое ни треба да чувствуваме длабока благодарност. Другите беа исто така родени заради тоа што постоела потреба за нив да бидат родени. Затоа ние мораме да ја препознаеме и да ја почитуваме нивната достоинственост исто така.

Во овој смисол, празнината нема ништо од песимизмот кој може да биде припишан на првата дефиниција; попрво, многу е очигледно дека тоа го воздигнува животот. Нашата радост на бивање поддржани од овој голем живот мора да извира. Плус тоа, ние стекнуваме јако чувство на пријателство кон сите други луѓе, кои се исто поддржани од Будиното сочувство. Будата ни покажува на нас, заради тоа, дека кога ја подучуваме Дармата ние мораме да бидеме свесни на “седење на седиштето на Татхагатата” на основа на темелно осознавање на празнината.


Да ги сумираме учењата на трите правила на наметката, седиштето, и престојувалиштето на



Татхагатата, кога ние ја разјаснуваме Лотос Сутрата на другите ние мораме да го направиме тоа со големо сочувство базирано на темелно осознавање на празнината, и со ум доволно јак да биде индиферентен и на фалењето и на негодувањето на светот. Ова е суштината на ова поглавје.

*Тројната Лотос Сутра: Резиме и Главни Точки за секое поглавје (Ново издание)*  
Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр. 104-109

# Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



## Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA  
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633  
 Email: [info@rkhawaii.org](mailto:info@rkhawaii.org) URL: <http://www.rkhawaii.org>

## Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA  
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

## Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA  
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

## Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA  
 POBox 33636, CA 90033, USA  
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567  
 Email: [rk-la@sbcglobal.net](mailto:rk-la@sbcglobal.net) URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

## Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA  
 POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA  
 TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437  
 Email: [info@rksf.org](mailto:info@rksf.org) URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

## Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA  
 TEL: 1-212-867-5677 Email: [rkny39@gmail.com](mailto:rkny39@gmail.com) URL: <http://rk-ny.org>

## Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA  
 TEL: 1-773-842-5654  
 Email: [murakami4838@aol.com](mailto:murakami4838@aol.com) URL: <http://rkchi.org>

## Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA  
 POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA  
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303  
 Email: [rkokdc@gmail.com](mailto:rkokdc@gmail.com) URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA  
 TEL: 1-303-446-0792

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA  
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

## The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA  
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437  
 Email: [info@rkina.org](mailto:info@rkina.org) URL: <http://www.rkina.org>

## Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA  
 (Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA  
 TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745  
 Email: [dharmasanantonio@gmail.com](mailto:dharmasanantonio@gmail.com)  
 URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

## Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA  
 TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261  
 Email: [rkseattlewashington@gmail.com](mailto:rkseattlewashington@gmail.com)  
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

## Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

## Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil  
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377  
 Email: [risho@rkk.org.br](mailto:risho@rkk.org.br) URL: <http://www.rkk.org.br>

Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>  
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

**Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes**

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

**在家佛教韓國立正佼成會**

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3  
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea  
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

**在家佛教韓國立正佼成會釜山支部**

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F  
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea  
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

**社團法人在家佛教立正佼成會**

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓  
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan  
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

**台南市在家佛教立正佼成會**

台灣台南市崇明 23 街 45 號  
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan  
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488  
Email: koseikaitainan@gmail.com

**Rissho Kosei-kai South Asia Division**

Thai Rissho Friendship Foundation  
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand  
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

**Rissho Kosei-kai of Kathmandu**

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

**Rissho Kosei-kai of Kolkata**

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

**Rissho Kosei-kai of Kolkata North**

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

**Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center**

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,  
Bihar, India

**Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center**

**Rissho Kosei-kai of Central Delhi**

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,  
New Delhi 110060, India

**Rissho Kosei-kai of Singapore**

**Rissho Kosei-kai of Phnom Penh**

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,  
Phnom Penh, Cambodia

**RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia**

Thai Rissho Friendship Foundation  
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand  
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

**Rissho Kosei-kai of Bangkok**

Thai Rissho Friendship Foundation  
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand  
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

**Rissho Kosei Dhamma Foundation**

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka  
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

**Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa**

**Rissho Kosei-kai Bangladesh**

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh  
TEL/FAX: 880-31-626575

**Rissho Kosei-kai Mayani**

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Damdama**

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Patiya**

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Satbaria**

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,**

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,  
Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Dhaka**

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Laksham**

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Cox's Bazar**

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu**

**Rissho Kosei-kai Raozan**

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

**Buddiyskiy khram "Lotos"**

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia  
TEL: 7-4242-77-05-14

**Rissho Kosei-kai of Hong Kong**

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

**Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**

**Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar**

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,  
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia

TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

**Rissho Kosei-kai of Erdenet**

2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum,  
Orkhon province, Mongolia

**Rissho Kosei-kai di Roma**

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia  
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

**Rissho Kosei-kai of the UK**

**Rissho Kosei-kai of Paris**

**Rissho Kosei-kai of Venezia**

**Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )**

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F  
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan  
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>